

# Службен гласник

на Општина Струмица

Број 14

Петок, 11 декември 2015 год.

[www.sgrumica.gov.mk](http://www.sgrumica.gov.mk)



## С о д р ж и н а

### Комисија за општествени дејности при Советот на општина Струмица

- |   |  |
|---|--|
| <b>322. Одлука</b> за доделување на годишна награда и награда за животно дело "Свети Петнаесет Тивериополски Свештеноченици" за 2015 година ..... | <b>323. Одлука</b> за доделување награди по распишаниот награден Конкурс за литературни творби (поезија), посветени на градот Струмица ..... |
| 1   | 3  |

---

### 322.

Врз основа на член 10 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда "Свети Петнаесет Тивериополски Свештеноченици" („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 19/07, 23/09 и 25/09), Комисијата за општествени дејности при Советот на општина Струмица на седницата одржана на 02.12.2015 година, донесе

**О д л у к а**  
**за доделување на годишна награда “Свети Петнаесет Тивериополски**  
**Свештеномаченици” и награда за животно дело на општина Струмица “Свети**  
**Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2015 година**

**I**

Годишната награда на Општина Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2015 година, како признание на Општина Струмица за посебни остварувања се доделува на:

1. **Ана Тимова Цунева** - за особен придонес во областа на воспитувањето и образованието;
2. **Вања Изова Велева** - за особен придонес во областа на образованието и културата;
3. **Трајче Георгиев** - за особен придонес во областа на музичката дејност;
4. **Неби Еминов-Кардешлик** - за особен придонес во областа на музичката дејност и фолклорот;
5. **Александра Тодорова-Тримери** - за особен придонес во областа на музичката дејност и фолклорот;
6. **ДТУ „Атлантис“** - за особен придонес во областа на туризмот и угостителството;
7. **Никола Ѓоргиев** - за постигнати резултати во областа на одбојкарскиот спорт.

**II**

Како општествено признание за вонредно значајни остварувања од посебен интерес на Општина Струмица и Република Македонија, се доделува награда “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело во 2015 година, на:

**Бранко Кончалиев** – за особен придонес во областа на ликовната уметност и сликарството.

**III**

Годишната награда на физички лица се состои од диплома, плакета, бронен медал и парични средства во износ од една просечна нето плата исплатена во Република Македонија во претходната година.

Наградата за животно дело се состои од диплома, плакета, бронен медал и парични средства во износ од четири просечни нето плати исплатени во Република Македонија во претходната година.

Наградата на правни лица се состои од диплома, плакета и бронен медал.

**IV**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”

Бр. 08-8346/20  
03.12.2015 год.  
С т р у м и ц а

Комисија за општествени дејности  
при Совет на општина Струмица  
П р е т с е д а т е л,  
Петар Божинов с.р.

.....

**323.**

Комисијата за општествени дејности, при Советот на општина Струмица, на предлог од Комисијата за прочит на литературните творби од Локална установа библиотека „Благој Јанков - Мучето“ Струмица, на ден 02.12.2015 година донесе

**О д л у к а**  
**за доделување награди по распишаниот награден Конкурс за**  
**литературни творби (поезија), посветени на градот Струмица**

Член 1

Наградите се доделуваат во три категории и тоа:

- I. Прва категорија – ученици во основните училишта;**
- II. Втора категорија – ученици во средните училишта; и**
- III. Трета категорија – граѓани (возрасни автори).**

Наградите во првата и втората категорија се диплома и материјални во книги, а наградите во трета категорија се диплома и парични средства и тоа:

Прва награда во трета категорија 6.000 денари;  
Втора награда во трета категорија 4.000 денари; и  
Трета награда во трета категорија 2.000 денари.

**I. Во категоријата – ученици од основните училишта:**

**Со прва награда** се наградуваат:

Васка Ангелова - 9 одд. - ООУ „Никола Вапцаров“ - Струмица; и  
Лорета Бонева - 7 одд. - ООУ „Борис Трајковски“ - Моноспитово.

**Со втора награда** се наградуваат:

Марена Касапова - 5 одд. - ООУ „Видое Подгорец“ - Струмица; и  
Димитар Џорлев - 7 одд. - ООУ „Видое Подгорец“ - Струмица.

**Со трета награда** се наградуваат:

Марјан Ташуров - 7 одд. – ООУ „Борис Трајковски“ – Моноспитово; и  
Тиме Крстев - 7 одд. – ООУ „Видое Подгорец“ - Струмица.

**II. Во категоријата – ученици од средните училишта:**

**Со прва награда** се наградуваат:

Благица Јанева и Јовица Петров од ПСУ „Јахја Кемал“ - Струмица;

**Со втора награда** се наградуваат:

Ивана Гушева и Илијана Ѓоргиева од СОУ „Јане Сандански“ - Струмица.

**Со трета награда** се наградуваат:

Љупка Кртошева од СОУ „Димитар Влахов“ - Струмица.

**III. Во категоријата граѓани (возрасни автори) се наградуваат :**

**Со прва награда:** Атанас Бојаровски од Скопје;

**Со втора награда:** Вања Китанова од Струмица;

**Со трета награда:** Дијана Димитрушева и Катица Мицева од Струмица.

Член 2

Наградите ќе се доделат во Локалната установа библиотека „Благој Јанков - Мучето“ Струмица.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8346/21  
03.12.2015 год.  
С т р у м и ц а

Комисијата за општествени дејности  
Претседател,  
Петар Божинов с.р.

---

---